

Curriculum Vitae

Специјалист медицинска сестра



Лични податоци

Име и презиме: Борика Јанкулова

Дата и место на раѓање: 28.08.1970, Крива Паланка, Македонија

Тел. 075-386-352

e-mail: bori_cvetkovska@yahoo.com

Адреса: ул. "Пандил Шишков" бр. 18/2, Скопје, Македонија

Работно искуство

Дата: 03.08.1993

Работно место: Главна медицинска сестра на оддел за офталмологија

Име на работодавач: Градска општа болница "8 Септември" Скопје

Дата: 01.03.1993

Работно место: медицинска сестра

Име на работодавач: Клиника за кардиологија, Скопје

Образование и обука

Дата: 27.06.2008

Тип на квалификација: Специјалист општа медицинска сестра

Име на институција: Универзитет "Св.Климент Охридски", Висока медицинска школа,
Битола

Дата: 25.04.1995

Тип на квалификација: Виша медицинска сестра

Име на институција: **Универзитет “Св.Климент Охридски” , Виша медицинска школа, Битола**

Дата: **13.06.1989**

Тип на квалификација: **Медицинска сестра-техничар**

Име на институција: **Медицински училишен центар “Др.Панче Караѓозов”, Скопје**

Лични вештини и способности

Мајчин јазик: Македонски

Други јазици: Англиски и Германски

Сертификат од воена болница Улм, одделение за офталмологија (01.04-30.09.1999) на работна позиција инструментарка во очна сала со најновата фако метода за операција на катаракта и работа на очен кабинет со апарат периметрија, автокераторефактометрија и апарат ангиографија. Друга работна позиција како сестра на одделението за офталмологија

Сертификат за положен германски јазик (од 12.10.1998 до 31.03.1999) во Наумбург, Германија.

Сертификат за “сестрите како учители”(19-30.09.2005) од AGAPE, MPSE USA, Washington State Nurses Association.

Сертификат за “водење и менаџмент на медицинска грижа” (07-12.06.2004) од AGAPE, MPSE USA, Washington State Nurses Association.

Сертификат за завршен англиски јазик IELTS ,British council, Скопје, 25.06.2011 година.

Уверение за познавање на англиски јазик III степен, АРМ, Скопје, 2007 година.

Диплома за компјутерско водење на сметководство, Работнички универзитет “Кочо Рацин”, Скопје, 24.12.2003 година.

Уверение за положен стручен испит за виша медицинска сестра, Општа болница, Крива Паланка, 18.04.2007 година.

Уверение за положен државен испит за дипломирана медицинска сестра, ГОБ “8 септември”, Скопје, 2010 година.

Сертификат за учество на II конгрес на медицински сестри и акушерки, Охрид, ЗМСТАМ, 27.10-30.10.2005 година.

Сертификат за ризик и заштита при професионална експозиција на ХИВ/СИДА, Скопје, 2014 година.

Сертификат за учество на II офталмолошки сестрински симпозиум со меѓународно учество, Охрид, ЗМСТАМ, 23.06.2013 година.

Сертификат за учество на VIII симпозиум на ЗМСТАМ “Категоризација на пациенти во здравствена нега”, Скопје, 01.12.2012 година.